

## ПОКРЕНУВАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАТЕНИЦИ

Бараме Законот за пратеници да се поништи, бидејќи е спротивен на Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и на уставните начела на Уставот на Република Македонија, односно да нема привилегирани граѓани. Му забележуваме на претседателот на државата, Бранко Црвенковски, кој првиот пат одби да го потпише Законот кога му беше понуден, а сега го потпишал, од што заклучуваме дека така договорно е изведено за да добие поени пред граѓаните на Македонија, а во исто време претставува дволичност пред македонскиот народ. А претседателот на Собранието, Љупчо Јордановски, пак, има извршено диктатура на законодавниот дом на штета на народот.

Да дадеме коментар за Законот за пратеници во однос на пензионирањето на пратениците, со кој тие се здобиваат со привилегии, од што се заклучува дека се создава посебна пратеничка каста во Република Македонија, која ја злоупотребила својата функција при што базата, избирачите се разочарани од ваков вид пратеници, кои мислат само за себе. Исто така, тие претходно со Законот си ги зголемија за 100 отсто и платите и со тоа докажаа дека не им мислат добро на избирачите, ниту на народот ниту на државата Македонија.

Поконкретно, да ги анализираме членовите на Законот:

Во чл. 40 ст. 1 од Законот за пратеници е предвидено да може со 25 години пензиски стаж и со 55 години ста-

рост за мажите а за жените 25 години пензиски стаж и 53 години старост да одат со полна пензија.

Во чл. 40 ст. 2 од Законот за пратеници, ако пратеникот нема 25 години пензиски стаж правото ќе го користи кога ќе наврши 25 години стаж и 55 години старост за мажи и 53 години за жени.

Горенаведениот чл. 40 ст. 1 и 2 од Законот за пратеници е спротивен на Законот за пензиско и инвалидско осигурување со чл. 17, каде е речено старосна пензија за жените се стекнува со 63 години, а со 65 години за мажите. Според Законот за пензиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 80 од 30.12.1993), пензиски стаж е 40 години за мажите, а 35 години за жените.

Од тоа се согледува дека пратениците се привилегирани во однос на граѓаните, кои ги избрале за "народни пратеници" и тоа со 25 години стаж за мажите и жените пратеници наспроти граѓаните кои треба да имаат 40 години стаж за мажите и 35 години стаж за жените - значи, тоа е според работниот стаж. А според возраста, Законот за пратеници предвидува за мажите 55, а за жените 53 години старост, што во споредба со Законот за пензиско и инвалидско осигурување за граѓаните, за мажите е 65 години старост, а за жените 63 години. Привилегиите на пратениците се: на стажот за мажите 15 години помалку, за стажот на жените 10 години, а за старосната возраст за мажите е 10 години, а за жените е 10 години помалку старост.

Парламентарците ја злоупотребиле функцијата "народен пратеник", со донесен антиуставен закон и спротивен на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Пратениците ги скриле своите желби кога се кандидирале за лично да профитираат на сметка на избирачите, а за што претходно си го донесоа Законот за незаслужените плати, кои со него ги зголемија за 100 отсто, а сега приграбија уште една бенефиција за себе со Законот за пратеници, со скратен работен стаж и со скратена возраст. Наместо да ги застапуваат интересите на избирачите тие донесуваат закони во своја противправна материјална корист. Ние избирачите сме измамени во искреноста на пратениците да ги застапуваат интересите на македонскиот народ (се мисли и на малцинствата). Бескрупулозно за себе изгласаа високи плати и бенифицирани пензии. Парламентарците се сметаат родени и незаменливи политичари, со високо мислење за себе, а се компромитираат со својата несовесна работа, непостапувајќи според Уставот и донесените закони, а од Европа, па и од цел свет, постојано сме критикувани заради нестручноста во донесените закони од страна на Собранието на РМ. Забележително е дека е злоупотребена функцијата на пратениците, кои треба да ја делат судбината на народот, а наспроти тоа тие ја користат за свои бенефиции. Во дадениот момент "народните пратеници во Собранието на РМ" се срам за државата "Ре-

публика Македонија", кои не заслужуваат да вршат таква функција, кои во случајот гласале за противправни закони во сопствена корист, а на штета на македонскиот народ (вклучувајќи ги и малцинствата). Отворено и без срам вршат дестабилизација на економијата во Македонија, а со истите ги загрозуваат правата и слободите, потоа уставното правило ЕДНАКВОСТ НА СИТЕ ГРАЃАНИ ПРЕД ЗАКОНОТ. Овие закони се неправедни и туѓи на нашето законодавство. Со својата нескромност се компромитираат пратениците кои гласаа во своја корист за Законот за пратеници како Закон ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИС, со кој сами си одредија привилегии, освен оние кои неколкумина беа смели и гласаа против вакиот КРИМИНАЛЕН ЗАКОН за нееднаквост на граѓаните во Република Македонија.

Високото мнение за својата "парламентарна работа" ги претвори парламентарците во вообразени и незаменливи за РМ, врз основа на што високо ја ценат својата работа, за што донесуваат прописи за себе со бенефициите со кои ја ограбуваат државната каса без да размислуваат за последиците дека стануваат антидржавјани и антинародни пратеници, особено создаваат голема нееднаквост со незаслужените привилегии на штета на законодавството, економско и морално штетно за нашето општество. Срамно пратениците да градат среќа за сметка на несреќните граѓани - невработени 400.000 лица и економски уништени пензио-

нери со ниски пензии, а сè тоа поради неспособноста да создадат вработување и да обезбедат редовни плати, вработените да бидат пријавени во институциите за да им тече работен стаж. Кога бродот тоне капетанот останува и тоне со својот брод, а Вие не сакате да ја делите судбината со народот кој го доведовте до питачки стап, без разлика на Вашата партиска припадност со продажба на македонското богатство за ниска цена, затоа што

Вие не сте го создале. Од успешната македонска економија направивте пустош. Дурри 8 отсто од пензиите им ги земавте на пензионерите, за Вие како пратеници да имате високи плати.

И предвремената пензија на пратениците, според чл. 41 од Законот за пратеници, е привилегирано, како и чл. 42 вв со чл. 41 од овој Закон е бенифициран во споредба со другите вработени, кои одат во пензија според Законот за пензиско и инвалидско

осигурување. Исто така, привилегирани се и семејствата на покојните пратеници и тоа што се зема основницата на покојниот пратеник, која е многу висока поради посебниот Закон за зголемување на платите на пратениците за 100 отсто од платите кои претходно ги примале.

Уште една привилегија по чл. 44 од Законот за пратеници е тоа што пензијата им се зголемува со порастот на платите на пратениците во Собранието. Особено ќе го

истакнеме чл. 47 од Законот за пратеници кој предвидува право на сите пратеници уште од првиот плуралистички состав на Собранието.

Ние бараме да се поништи Законот за пратеници донесен од Собранието на Република Македонија на 27 септември 2005 година, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 84 од 3 октомври 2005 година.

Група граѓани од  
Македонија

## ЗА АРХЕОЛОГОТ ПАСКО КУЗМАН ОД ОХРИД

При средба со еден пријател кој туристички ја посети државата во која јас привремено живеам, Њу Џерси, летото минатата година, покрај долгите разговори со него за случувањата во нашата татковина Република Македонија, истовремено ми даде едно списание со богат материјал. Во него беше објавено интервју за Паско Кузман, археолог и до неодамна директор на Заводот за споменици на културата и на Народен музеј - Охрид. Да не го прочитав ништо немаше да знам за неговата кратка голгота, за него и за неговата

беспрекорна и многу значајна активност како раководител на оваа културна установа, и тоа не само јас туку и македонската јавност во дијаспората.

Го прочитав интервјуто, повеќе би рекол репортажа, не за туку против археологот Паско Кузман, од страна на некои челници во Охрид, кои или не сакаат да ги афирмираат неговите вредности или, пак, не се разбираат од археолошкото богатство закопано длабоко во земјата низ целиот простор во бисерот на Балканот - неповторливиот Охрид, со целиот негов природен раскош и убавина,

со историските факти како доказ за македонскиот идентитет, за македонското битие, за неговото опстојување од некогаш за секогаш и можеби од партиски интереси.

Ние во дијаспората, во Америка, Канада, Австралија, Европа, па и во Азија и во Африка, никако не сме задоволни од информациите за Македонија, зашто единственото списание кое овде доаѓа од метрополата е "Македонско сонце", повремено весникот "Македонија" од Германија и во Њу Џерси "Македонски глас", а тие не можат да ги опфатат и да ги

пласираат сите случувања во татковината и од светот, иако во Република Македонија сигурно има повеќе од 30 печатени медиуми.

Ако културата, јазикот, обичаите, верата, писмото се дел од фактите за македонското битие, тогаш значаен сегмент е и археологијата со нејзините богати, а вредни наоѓалишта од далечното минато, кои се истражувале за да сведочат пред светот и особено пред соседите кои никогаш не биле задоволни од пребогатата ризница на оваа Македонија, од Александар и од Филип Македон-



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



ски, преку Самуил, до денешни дни, а археолошките факти говорат и ќе говорат за вистината, за Македонија, за Охрид, Битола, Велес, Скопје, Солун, Пела и за сите градови од севкупната Македонија до 1913 година.

Нашата исконска Македонија со најстара европска цивилизација и со грабнати два-три дела, бидејќи цела ќе биде во скорешното европско семејство, треба на секаков начин сите да ја браниме, да ја сакаме, да ја чуваме, а оние кои со археолошките експонати докажуваат за нашето вековно постоење треба да ги поддржуваме, а еден од многумината е и охридџанецот Паско Кузман, кој на недоличен начин е гонет, а тој е меѓу најголемите македонски патриоти.

Паско Кузман го познавам

од средношколските денови во Охрид и секогаш кога бевме во друштво ни раскажуваше како еден ден ќе биде археолог и ќе биде од голема корист за нашето општество. Со голема амбиција во Белград заврши Археологија со Историја на уметноста, а веднаш се вработи во Охрид. Со својот ентузијазам, голема волја, желба и труд беше и раководител-директор во Заводот на спомениците на културата и во Народен музеј - Охрид, град во кој неговата визија навистина блесна, особено за време на неговото директорување 2000-2003 година, кога се изгради Св. Климентовата црква на Плаошник, се реставрираше Самуиловата тврдина и на неа се стави да се вее македонското знаме, се пушти во употреба Античкиот театар, и беа нај-

дени капитални археолошки наоди на нашиот идентитет. Но, наместо награда тој доби пријава од МВР до охридското Јавно обвинителство, божем бесправно градел и потрошил околу два ипол милиони евра. Тој вработувал сиромаси без парче леб - а вредни мајстори, оправдано потрошеното денес свети низ Охрид, зашто Плаошник денес е во сите нас. Плаошник е нашиот лик, нашата духовност. Тоа е најсветото место на македонскиот народ и идентитет. Нелогично е да зборувам за тоа како во минатото работеле во нашите културно-историски установи, зашто сме биле под туѓ јарем, но доволно е да споредиме интервал од ослободувањето до денес. Не познавам директор или работник археолог кој за 60 години

направил барем 1 отсто во споредба со Паско Кузман, кој својата визија ја реализира со неговиот вложен труд, заедно со работниците, а Охрид стана уште повреден и позначаен културен центар со својата далечна историска вредност, за што сведоци се Самуиловата тврдина, Плаошник, театарот, разните ископини, а ќе ги има уште многу и позначајни, а сè тоа е во прилог за Македонија. И наместо да се награди нему му се доставува пријава за нечесно работење. Тоа важи за секој ако е вреден и се докажува, а тој веројатно е омаловажен од некоја политичка партија со неискажани цели. Паско, само напред, знам дека си чист како солза.

Ламбе Мартиноски,  
САД

## "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

**"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.**

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАКИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

**НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА**

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

